

# AGROSTEMIN

Ц В Е Ќ А Р С Т В О

Р О З А

( *Rosa L.* )

*Dr. Danilo Gajić*

## Производство на подлоги

### Од семе

- Начин на примена, време и количина
  - ❖ како подготовка за сеидба - прав  
*пред положување во песок, измешајте го семето со 30\*g/ha "профи"*
  - ❖ грижа за садници (прва-втора година) со суспензија на вода
    - прв пат – со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")*  
*при отворање на пупките на лисјата*
    - втор пат – иста количина во времето пред вообичаеното цветање*
    - трет пат – на крајот на сезоната (двојна доза)*
  - ❖ вадење и пресадување
    - натопете во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена")*  
*на 10l vode*

### Резници (ожилување)

- Начин на примена, време и количина
  - натопете ги резниците во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена")*  
*на 10l вода и/или подземните (корени) вода со 30 g/ha "профи"*  
*(300 g/ha "зелена")*

### Ефекти

- подобро ртење и сила во ртење
- подобро искоренување - силен невообичаено развиен корен систем
- повеќо бујно бокорење
- поголем број на силни, подолги изданоци
- поголема застапеност на саден материјал од класа I
- поуспешна хибернација

---

\* планираната количина семе за сеене еден хектар



*Dr. Danilo Grčić*

## Производство на садници (калеми)

### Начин на примена, време и количина

- ❖ вадење и пресадување садници/вкоренети резници  
*пред садењето, потопете ги во раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода*
- ❖ грижа за пресадени садници/вкоренети резници  
*прв пат – по појавата на лисните пупки, налие/испрскај са 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")*  
*втор пат – пред калемење на подлогата се залива/спреј со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")*
- ❖ калемени  
*подготовка на гранчиња за калемење – чувајте ги потопени во раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода или крпа во која се чуваат додека калемењето не се навлажни со наведената суспензија*
- ❖ грижа за калем садница  
*по формирањето на лисна маса на калемите, т.е., или во времето на првото хранење или прскање со заштитни средства, вода со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")*
- ❖ подготовка за екстракција и пресадување/презимување  
*како дел од вообичаените мерки спроведени заради поуспешно презимување, прскајте со 60 g/ha "профи" (600 g/ha "зелена")*
- ❖ пакување за транспорт  
*навлажнете ја масата што ги обезбеди садниците со влага за време на транспортот со раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") во 10l вода*

### Ефекти

- поуспешно пресадување - примање на корења и садници
- прифатени се поголем процент на калемени
- повеќо бујно бокорење
- поголем број на силни изданоци
- задебелен вратот на коренот
- поголема застапеност на саден материјал од класа I
- посоодветно за транспорт и складирање
- поуспешна хибернација

# AGROSTEMIN

## Производство на сечени цветови

*Dr. Danilo Gajić*

### Начин на примена, време и количина

- примање и положување на садници до садење
  - при превземање, чувајте ги потопени во раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") во 10л вода за опоравување*
- со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") полиете
  - ❖ кога пупките на лисјата почнуваат да се отвораат
  - ❖ пред цветање, односно по формирање на лисна маса
  - ❖ истовремено со прихранување и со средства за заштита (половина од препорачаната доза)
  - ❖ по сечењето на цветот
  - ❖ pri kraju vegetativne sezone (bolje prezimljavanje)

### Ефекти

- поуспешно вкоренување
- повеќо бујно бокорење и цветање
- поголем број на силни изданоци
- поголем процент на цвеќе со подолго и посилно дршка
- поинтензивна боја и мирис
- посоодветно за транспорт и складирање
- поуспешна хибернација

Белешка: **AGROSTEMIN**<sup>®</sup> е компатибилен со сите други средства што се користат во земјоделството преку водена суспензија - не бара посебен премин.

**ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧИТЕЛНО И ПЧЕЛИТЕ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;  
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НТЗ\*)**

**AGROSTEMIN**<sup>®</sup> е производ за исхрана на растенија заснован на растителни екстракти\*\*)

\*) Решение бр. 3/2–08–29291/02 од 13 јануари 2003 година Сојузен секретаријат за труд, здравство и социјала

\*\*) Решение бр. 321–01–02214/2019–11 од 10.02.2020 Министерството за земјоделство, шумарство на Србија